

М

З

Р

О

Ф

МАКЕДОНИЈА - НА ЕТНИЧКО СИТО И РЕШЕТО!

Дали замина еден историски момент на нашата македонска биднина, еден момент на безумие и последици, момент поентиран како победа на разбојништво, момент на инфантилен амбиент во кој и волците побегнаа за да не заличат на луѓето.

Од сегашна гледна точка, пак, во овој момент, што да се каже за мајките на мртвите синови, што друго освен болка, најголема болка која човек може да ја доживее и да ја преживее.

Ниту мајките на мртвите синови, ниту ние народот, не можеме да сфатиме како сè се испреврте, за што, и во што овие млади луѓе го вградија својот млад живот, каде толку брзо исчезнаа нивните мртви души, каде исчезнаа нивните гробови.

Дали денес нивните живи пријатели кои Европа ги носи во Хаг, им завидуваат што не се живи, и што никој не ќе може да ги суди, укорува, омаловажува, обесчестува, само затоа што си ја бранеле татковината, и да им вели дека сами себе се изневериле.

И покрај фактот на најголемата вистина, нашата сопствена минатост, која нас не учи за тоа колку сме во право, и колку и како треба да се застане на прагот за одбрана на татковината, Македонија генетски тоне во понорот на осаменоста.

Да се приближиме до сè ова, и од фактите да ја извлечеме животната драма, или да се вратиме на блиското минато и да ја проследиме албанската балсамирана романса, која во свеста на возрасните деца се изваја во невиден монструм, кој ја најде толку очекуваната слобода за да си го покаже своето вистинско лице.

Дали ова нивно вистинско лице е нивниот сонуван сегашен живот, да не се спои со ниедна цивилизација ниту, пак, да изгради своја, туку да устоличи време на генетско непоправлива раса, која ќе живее како синтеза на убијци во сите познати времиња.

Зарем е тоа овој век, ова време, кое го чекавме, на кое му се радуваме и надевавме, а во кое лепрозната мафија се дрзна да го убива светот со дрога, со гнасна продажба на жени, девојки и деца, да силува, да сече делови од човечкото тело, да врши масовни убиства на недолжни деца, жени, стари и млади.

Во ваква констелација, слободно можеме да речеме дека ова е наше време во кое беснее мафијата на злото, а ние не сме во можност да ги исполниме високоморалните човечки вредности за да ги оставиме во наследство на иднината. Она што треба да се направи, а ќе биде барем нешто против ова зло е ви-

сокоразвиениот свет, кој практикува натпревар во својот развој, да каже "СТОП" на некоја економија поддржана од ваков бизнис, чиј влог се не само трошните, неотпорни единки во друштвото, туку влог е и самото време во овој вековен бирократизиран светски систем карактеризиран од само две истовремени вредности; лудо избилство, и луда глад и збунетост, без верба дека е ова свој век кој човекот го живее, дека е ова век и време во кој безвреме ќе умре гладниот, и век и време во кој безвреме ќе умре и тој кој беснее во избилство.

Во овој контекст го гледаме флуидниот однос меѓу живите и мртвите, или меѓу живите кои не се живи и меѓу мртвите кои не се мртви, и кои во исто време си испраќаат повратно прашање: "Дали оној од другата страна е човек?"

Содржи ли ова прашање компромис од внатре и од надвор или, пак, секој од страните е условен и ги потиснува моралните вредности во втор план и нечујно ги врти скалките на овој век сосема наопаку.

Горчината и болката на ваквото сознание е толку силно и предизвикува силен бес заради инверзната (испревртената) слика, во која ќе се отслика иднината, и за која она нејзино "утре" ќе биде уште едно "вчера".

Да се исправиме, или да се кренеме повисоко, ние Македонците, да го погледнеме, но и да го видиме "лајтмотивот" на албанскиот етникум, чиј испукан куршум цели три ипол години го бара нашето македонско чело, го демне она античкото, она македонското, го демне идеалот на праведноста, ги демне меѓуетничките односи, го демне олтарот на татковината, затоа, ајде, исправени да ги сопремене стрелите на некрнисаното вазалство, кое ја стави Македонија да се цеди низ етничко сито и решето.

Гледајќи ја оваа татковинска положба, чудна резигнираност владее, особено во широките народни маси и постепено, нечујно го менува вазалството во витештво. Во секаква борба сè е можно, а можно е во борба да останеш и сам, да станеш пример, оса-

мен, да издржиш следејќи го само Исусовиот збор во пустина, дека осамената стража малку по малку станува бесмислена, во моменти трагична, пацифистичка, а во суштина интонира жалопојка за човечка слобода, за меѓучовечки односи, за етнички вредности и критериуми, за спокојство, за човекова среќа, за љубов и хумано визионерство, и сè ова, може ли да го чува само еден стражар???

Во случајов Македонија и македонскиот народ, заедно, се тој осамен стражар на овие вредности сè заради себечовечноста, заради постојаната историска акумулација на страв за гол живот, за елементарна слобода на себименување, за внатрешна слобода на личен, емоционален и морален интегритет, и, веднаш овде едно есенцијално прашање - дали овие

вредности постојат кога над нив беснее грчки неморал и калашникови од албанските побратими?

И во овие бурни дни и ноќи, одговорот сам лета до сечие уво, нема не, немаме побратими, сеќавањата не нè пуштаат да се изолираме од фактите, кои тресат страв во инфилтрираниот амбиент.

Да се подложиме на самоанализа, тогаш Македонецот ќе извлече заклучок дека САМ си се убива со својата испружена рака во својот кружен тек, во вакуумот на смешкањето, со чадот на лулето, во

секој случај со песна носталгично-песимистичка рекевиетски надвисната над животот, сам во себе чија душа се тенчи, се преде, се растрегнува до микронска видливост, за да помине, ако успее цела нескината низ ситото на етничките албански "побратими" на кои им го подаривме гумното од кое ни летна нашата нарасната летнина.

Љупка Ципушева,
дипломиран
филолог

Рубриците ФОРУМ и ПИСМА ја отсликуваат нашата отвореност кон јавноста. Овде автентично објавуваме и текстови кои не се во согласност со нашата уредувачка политика.

Неделникот "Македонско сонце" во соработка со издавачката куќа "Макавеј" Ви претставува 4 нови книги, кои авторите и ги посветуваат на родната земја и луѓето во неа. Цел е да се анимираат што повеќе читатели. Книгите можат да се нарачаат во нашата Редакција.

Еднаш во месецот ќе се доделува по една книга како награда за Вашите забележителни успеси и активности во земјава и во дијаспората, кои соодветно ќе се презентираат во неделникот.

Макавеј

ПРЕДАВСТВАТА И АТЕНТАТИТЕ
ВО МАКЕДОНСКАТА ИСТОРИЈА

Стојан Киселиновски
МАКЕДОНСКИ ДЕЈЦИ
(XX век)

ПРИКАЗНИ ОД ДОЛНА ЗЕМЈА

ИОН ШИП
МАКЕДОНИЈА И ГРЦИЈА
битката за дефинирање
нова балканска историја

"Предавствата и атентатите"
800 ден + 60 ден ПТТ
Америка 17\$ + 4\$
Европа 13€ + 3€

"Македонски дејци"
500 ден + 60 ден ПТТ
Америка 11\$ + 4\$
Европа 8€ + 3€

"Приказни од долна земја"
450 ден + 60 ден ПТТ
Америка 9\$ + 4\$
Европа 7€ + 3€

"Македонија и Грција"
800 ден + 60 ден ПТТ
Америка 17\$ + 4\$
Европа 13€ + 3€